



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1031-900880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 1031-670880.

Петок, 26 октомври 1951

БЕЛГРАД

БРОЈ 48

ГОД. VII

Цена на овој број е 20.— дин. — Претплата за 1951 година изнесува 600.— динари, а за странство 750.— динари. Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефонни: Редакција 28-838, Администрација 26-276 Продавно одделение 22-619. Телефонска централа 28-010

444.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за воведување новиот платен систем и други стопански мерки со цел да се подготви новиот плански и финансиски систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ и од Министерот на финансии на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА

Член 1

Право на додатоци на деца, под условите пропишани во оваа уредба, имаат:

1) работниците и службениците запослени во државните стопански претпријатија, установи и надлештва;

2) работниците и службениците запослени во за другите, задружните и општествените организации и нивните стопански претпријатија, како и избраните лица на постојани должности со постојана награда во општествените организации кои должности се определени со посебни прописи;

3) активните подофицири, воените службеници, офицерите, генералите и адмиралите на оружените сили и припадниците на Народната милиција;

4) членовите на претставничките и на ним одговорни органи кои примаа плата за својата работа;

5) уживателите на лична пензија, уживателите на фамилијарна пензија — деца, како и уживателите на инвалиднина на III група по Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии;

6) инвалидите од I до VII група кои примаат инвалидски принадлежности како од војната и мирнодопските воени инвалиди, инвалидите на Народната милиција, на предвојничка обука и на противавионска заштита или други инвалиди на кои се применуваат прописите за инвалидите од војната и за мирнодопските воени инвалиди, како и уживателите на фамилијарна инвалиднина по тие прописи — за дената што се уживатели на инвалиднина.

Член 2

Додатоците на деца по одредбите од оваа уредба опфаќаат:

1) постојанен додаток на деца, и
2) еднократен додаток за спрема на новородено дете.

Член 3

Финансиските средства за додатоците на децата од лицата од чл. 1 точ. 1 и точ. 3 до 6 ги обезбедува државата од буџетот.

Финансиските средства за додатоците на децата на лицата од чл. 1 точ. 2 се обезбедуваат од придонесот што го плаќаат задругите, задружните и општествените организации и нивните претпријатија според посебните прописи.

Член 4

Занаемските задруги (производителни, преработувачки и услужни) и рибарските задруги на кои што рибарењето им е едино или главно занимање можат на своите членови да им го обезбедат правото на постојан

нен додаток на деца и додаток за спрема на новородено дете со доброволни уплати на пропишаниот придонес за целокупното членство.

На лицата од претходниот став, во случај на доброволна уплата на пропишаниот придонес, им припаѓаат додатоци за деца во исти износи и под еднакви услови како и на лицата во работен однос.

Член 5

Лицето што има право на додатоци на деца по два или повеќе основи може да го ужива тоа право само по еден основ.

Постојанен додаток на деца

Член 6

Постојаниот додаток на деца изнесува 1.300 динари месечно или 50 динари дневно. Покрај тоа, лицата што имаат право на овој постојанен додаток добиваат 425 единици индустриски бонови месечно или 16 единици овие бонови дневно.

Вкупниот износ на дневно пресметаните додатоци во еден календарски месец не може да премине 1.300 динари и 425 единици индустриски бонови.

Член 7

Постојаниот додаток на деца се исплатува во месечен износ на работниците, службениците и на други лица од чл. 1 точ. 2 до 4 на оваа уредба, кои примаат плата односно награда определена во постојанен месечен износ, како и на уживателите на пензии и инвалиднини, а во дневен износ им се исплатува на работниците чија што плата не е определена во постојанен месечен износ.

Кога постојаниот додаток на деца е определен во месечен износ, се исплатува од првиот ден на наредниот месец по здобивањето правото на додаток до крај на месецот во кој што престанало правото на додаток.

Постојаниот додаток на деца се исплатува заедно со платата односно пензијата, со инвалиднината или со друго материјално обезбедување за соодветниот исплатен период.

На запослените уживатели на пензија односно на инвалиднина постојаниот додаток на деца им се исплатува со пензијата односно со инвалиднината а не со платата.

Член 8

Постојаниот додаток на деца припаѓа за секое дете издржувано фактично од корисникот, и тоа: дете родено во брак или вон од бракот посвоено дете, внуче, пасинок и дете без родители земено за издршка.

Постојаниот додаток припаѓа редовно до наполнети 14 години живот на детето, а за децата што се школуваат или се ученици во стопанството — до крајот на пропишаното редовно школување односно учење, и тоа најповеќе до наполнетата 20 година на животот за учениците на средни школи и за учениците на стопанството, а најповеќе до 25 години живот за студенти на факултети, на високи и виши школи.

За децата што се трајно неспособни за работа се продолжува правото на постојанен додаток и после наполнетите 14 односно 25 години живот.

Условите определени во претходните ставови важат и за постојаниот додаток за деца што уживаат

фамилијарна пензија односно фамилијарна инвалиднина (чл. 1 точ. 5 и 6).

Член 9

Лицата од чл. 1 и чл. 4 на оваа уредба што имаат повеќе од два хектара обработлива земја или имаат од помал имот приход достаточен за издршка на децата, како и лицата кои покрај редовната работа во работниот однос вршат и приватна професионална дејност како редовно постојано занимање, немаат право на постојанен додаток на деца.

Министерот на финансите на народната република во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ може за поодделни реони да пропише отстапувања од одредбите на ставот 1 од овој член.

За применувањето на ст. 1 од овој член се зема во оглед и имотот односно приходите на брачниот другар.

Висината на приходот што го исклучува правото на постојанен додаток на деца во смисла на претходните ставови ќе ја пропише Министерот на финансите на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ.

Член 10

Работниците и службениците како и другите лица од чл. 1 точ. 2 до 4 на оваа уредба го здобиваат правото на постојанен додаток на деца кога во запослувањето со полно редовно работно време ќе навршат непрекинат работен стаж од најмалку една година или со прекини вкупно дваесет месеци за последните две години, и го уживаат за време додека се наоѓаат во работен однос, како и по престанокот на работниот однос додека примаат материјално обезбедување од социјалното осигурување или пропишана плата за време на временниот прекин на работниот однос.

Работник и службеник кој неоправдано изостане од работа подолго од 15 дена го губи правото на постојаниот додаток на деца.

Ако бил работниот однос прекинат поради воена обврска или поради инвалидност или поради продолжување на болувањето преку една година, времето поминато во работен однос непосредно пред тој прекин се смета при повторното влегување во работен однос за непрекинат стаж, како да немало прекин.

Уживателите на пензии и уживателите на инвалиднини го здобиваат правото на постојанен додаток на деца со денот од кој што им припаѓа правото на пензија односно инвалиднина и го уживаат сето време додека им трае правото на пензија односно инвалиднина на определената група (чл. 1 точ. 5 и 6).

Член 11

Ако двата брачни другари имаат право на постојанен додаток на деца во смисла на чл. 1 од оваа уредба, брачните другари можат да се согласат додатоците да се исплатува било на едниот било на другиот. Доколку такви брачни другари не ќе поднесат до 1 ноември 1951 година писмена изјава за таа спогодба до надлежниот орган од чл. 17 на ова уредба, постојаниот додаток ќе му се исплатува и натаму на оној брачен другар кому што се исплатувал до тој ден.

Ако двата брачни другари имаат право на постојанен додаток на деца а еден од нив или обата имаат деца кои не се заеднички, секој родител може самостојно да го остварува правото на додаток за своите деца кои не се заеднички.

Ако брачните другари што имаат право на постојанен додаток на деца живеат одвоено, на секој од нив му припаѓа додаток за оние деца што се наоѓаат кај него на издршка.

За случај на одвоен живот на родителите, постојаниот додаток на деца му се исплатува на родителот при кого се наоѓа детето на издршка, без обзир дали тој родител има право на овој додаток во смисла на чл. 1 на оваа уредба и дали другиот родител што има право на постојанен додаток е должен да плаќа издршка за тоа дете.

Додаток за спрема на новороденото дете

Член 12

На лицата од чл. 1 и 4 на оваа уредба — осем уживателите на фамилијарна пензија и фамилијарна инвалиднина — им припаѓа за секое новородено дете еднокретен додаток за спрема на детето во износ од 8.000 динари.

Ако е родено детето вон од бракот од мајка која не е лице од чл. 1 на оваа уредба и татко кој има право на додаток на деца по одредбите од тој член, додатокот за спрема на новороденото дете се исплатува врз основа на признањето или судското установување татковинството на оној родител при кого се наоѓа детето на издршка.

За случај на едновременно раѓање на повеќе деца, додатокот за спрема на детето припаѓа за секое родено дете.

Член 13

Работниците и службениците и другите лица од чл. 1 точ. 2 до 4 на оваа уредба имаат право на додаток за спрема на детето ако до раѓањето на детето наполниле непрекинат работен стаж од најмалку една година или со прекини вкупно дваесет месеци за последните две години.

Член 14

Додатокот за спрема на детето се исплатува, по правило, на мајката пред да се роди детето, врз основа на налез и оценка од надлежниот државен орган на здравствена служба дека пороѓајот ќе настани во срок од еден месец.

Ако овој додаток не е побаран пред да се роди детето, се дава по раѓањето на детето, врз основа на потврда од надлежниот матичар дека е родено живо дете.

Ако брачните другари живеат одвоено, додатокот за спрема на детето му се исплатува на оној брачен другар на кој му припаѓа правото на постојанен додаток за тоа дете во смисла на чл. 11 на оваа уредба.

Член 15

Се овластува Министерот на финансите на ФНРЈ да може во согласност со Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ да пропише поблиски услови за здобивање правото на додатоците за спрема на детето, за сите лица од чл. 1 и чл. 4 на оваа уредба, и да може, по потреба, да пропише друг износ за тој додаток.

Остварување на правата

Член 16

Правото на постојанен додаток на деца се остварува врз основа на пријава од лицето на кое му припаѓа тоа право и пропишаните докази поднесени со таа пријава.

Ова право може да се остварува најмногу за три месеца уназад сметајќи од почетокот на оној месец во кој што е поднесена пријавата.

Член 17

Решението за правото на постојанен додаток на деца донесуваат:

1) за работниците и службениците во државните стопански претпријатија, установи и надлештва, како и за лицата од чл. 1 на точ. 3 и 4 од оваа уредба — директорите на претпријатијата односно старешините на установите при кои се запослени корисниците на додатоците, односно службените лица што ќе ги овластат тие за тоа;

2) за уживателите на пензии и инвалиднини по Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии — органите за социјалните грижи на народните републики што се надлежни за донесување решенија за правото на пензија односно инвалиднина;

3) за уживателите на инвалиднини по прописите за воените инвалиди од војната и за мирнодопските воени инвалиди, за инвалидите на Народната милиција, на предвојничка обука и на противвајонска заштита —

оргните надлежни по тие прописи за донесување решение за правото на инвалиднина, односно за исплата на инвалиднината;

4) за лицата од чл. 1 точ. 2, како и за лицата од чл. 4 — органот за социјални грижи на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор.

Оргните надлежни за работите на социјалната политика, државните финансиски органи и оргните на инспекцијата на трудот должни се да вршат постојана контрола за исплати на постојаните додатоци на деца во претпријатијата и установите, а државните финансиски органи — и за исплатите по точ. 2—4 од претходниот став.

Член 18

Што се однесува до постапката за остварување правото на постојанен додаток на деца и правото на додаток за спрема на новороденото дете аналогно ќе се применуваат за лицата од чл. 1 точ. 1 до 5, како и за лицата од точ. 4 на оваа уредба, прописите за постапката за остварување правото по Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и на нивните фамилии, а за лицата од чл. 1 точ. 6 — соодветните прописи за воените инвалиди од војната и за мирнодопските воени инвалиди.

Материјална одговорност и казни

Член 19

Корисникот на постојаниот додаток на деца е должен да му пријави на органот надлежен за донесување решение во смисла на чл. 17 на оваа уредба во срок од петнаесет дена секоја промена која повлекува губиток правото на постојанен додаток на деца, како и промена на личноста на корисникот.

Корисникот кој не ќе поднесе пријава за промена во смисла на претходниот став или ја поднесе таа пријава ненавременно, или ќе поднесе неточна пријава, е должен да ја надокнади штетата која ќе стане поради тоа.

Ако станала штета поради тоа што претпријатијата или установите или другите државни органи погрешно го определиле или погрешно го исплатувале постојаниот паричен додаток за деца, за надокнадата за оваа штета им одговара на оргните за социјално осигурување претпријатието односно установата, а ним односно на друг државен орган — корисникот на додатокот.

Надокнадата на штетата се остварува во административна постапка.

Надокнадата на штетата од корисникот ја остварува претпријатието, установата односно државниот орган што го определува и исплатува постојаниот додаток на деца — со одбивање од наредните исплати на тој додаток или со забрана на платата односно на пензијата или инвалиднината.

Член 20

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок:

1) директорот на претпријатието, старешина на установа или друго одговорно лице кое намерно или су груба невнимателност ќе овозможи да ги користи додатоците на деца лице на кое не му припаѓа тоа право;

2) корисник на додаток кој со неподнесување пропишани пријави и докази или со поднесување неточни, непотполни или лажни пријави и докази ќе оствари додатоци на деца на кои нема право.

Надокнадата на штетата по чл. 19 на оваа уредба не го исклучува казнувањето по одредбите од претходниот став.

Преодни и завршни одредби

Член 21

На лицата кои до 31 октомври 1951 година имале право на постојанен паричен додаток за деца по поранешните прописи а не ги исполнуваат условите за приманье постојанен додаток на деца по одредбите од оваа уредба, им престанува правото на тој додаток од 1 ноември 1951 година.

Член 22

Работниците и службениците запослени во рударството, металургијата и експлоатацијата на шумите, кои на 1 ноември 1951 година немаат наполнет работен стаж предвиден во чл. 10 ст. 1 на оваа уредба, можат по исклучение од тој пропис да примаат постојанен додаток на деца и пред да го наполнат пропишаниот работен стаж, ако најдоцна до 1 декември 1951 година склучат со државното стопанско претпријатие при кое се на работа договор за работа на најмалку една година.

Работниците и службениците запослени во градежништво на градежните објекти од државниот план, кои на 1 ноември 1951 година немаат наполнет работен стаж предвиден во чл. 10 ст. 1 на оваа уредба, а кој до крајот на 1951 година ќе склучат со државното стопанско претпријатие при кое се запослени договор за работа за нова градежна сезона со влегувањето на работа на 1 февруари односно 1 март 1952 година, можат исклучително од членот 10 од оваа уредба да примаат од денот на влегувањето на работа по склучениот договор постојанен додаток на деца макар да не го наполнеле пропишаниот работен стаж до тој ден.

Во договорите за работа од ставот 1 и 2 задолжително ќе се утврди дека работникот односно службеникот е должен да прими соодветна работа во друго претпријатие од истата или од друга стопанска гранка ако претпријатието со кое склучил договор не би можело да му даде запослување во смисла на склучениот договор.

Договорите предвидени во ставот 1 и 2 претпријатијата можат да ги склучуваат само со оној број на работници што им е потребен за извршување на постојаните задачи, а градежните претпријатија — само за објектите од државниот план.

Корисниците на постојаниот додаток на деца од ставот 1 и 2 кои со своја вина не ќе го извршат склучениот договор за работа или неоправдано ќе ја прекинат работата на подолго од петнаесет дена го губат правото на тој додаток и должни се примените износи на додатоци да ги вратат.

Решенија за губитокот правото на примените додатоци и за должноста за враќање на тие во смисла на претходниот став донесуваат директорите на претпријатијата, а наплата на побарувањата на државата по тие решенија ја остваруваат надлежните државни финансиски органи по постапката што е предвидена за наплата на данокот.

Член 23

По исклучение од членот 8 ст. 2 на оваа уредба, до крајот на 1951/52 школска година ќе се исплатува постојаниот додаток на деца што се наоѓаат на редовно школување, а биле со воените настани спречени во редовното школување, до наполнетата 21 година на животот ако се на средни школи, односно до наполнетата 26 година на животот ако се на факултет, високи или виши школи.

Член 24

Поблиски напатствија за применувањето на оваа уредба донесува, по потреба, Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ.

Член 25

На 1 ноември 1951 година престанува да важи Уредбата за материјалната помош за децата на работниците (наместениците) и на службениците („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 101/49), одредбите од членот 4 на Уредбата за инвалидските принадлежности („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 27/50), како и другите прописи што се во спротивност со одредбите на оваа уредба.

Од 1 ноември 1951 година не можат да се исплатуваат на име материјално обезбедување на деца никакви поткрепи ни помошти осем постојаниот додаток на деца и додатокот за спрема на новородено дете по оваа уредба.

Член 26

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 ноември 1951 година

25 октомври 1951 година

Белград,

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за народно здравје
и социјална политика,

др Павле Грегорик, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

445.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за воведување на новиот платен систем и други стопански мерки со цел да се подготви новиот плански и финансиски систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, од Министерот на финансите на ФНРЈ и од Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ПАРИЧНАТА НАДОКНАДА НАМЕСТО
БОНОВИ ЗА ПРЕХРАНА

Член 1

По прописите од оваа уредба ќе се исплатуваат парични надокнади наместо бонови за прехрана на лицата од чл. 3 на оваа уредба кои имале во октомври 1951 година право на парични бонови за купување на прехранбени стоки со 80% попуст.

Паричните надокнади наместо бонови за прехрана ќе се исплатуваат од 1 ноември 1951 година до почетокот на применувањето на новите прописи за платите, пензиите и инвалиднините.

Член 2

Боновите за купување индустриски стоки со 80% попуст ќе ги примаат после 1 ноември 1951 година само оние лица кои имаат право по прописите на оваа уредба на парична надокнада наместо бонови за прехрана.

Член 3

Право на парична надокнада наместо бонови за прехрана имаат под условите определени од оваа уредба:

1) лицата во работен однос запослени кај државните стопански претпријатија и нивните здруженија, агенции, застапништва, посредништва и слични стопански организации, како и кај државните органи и установи;

2) активните подофицери, воените службеници, офицерите, генералите и адмиралите на оружените сили и припадниците на Народната милиција;

3) уживателите на пензии, инвалидни и на постојани помошти како и уживателите на материјално обезбедување по прописите за социјалното осигурување;

4) уживателите на инвалидни по Законот за воените инвалиди од војната, по Законот за мирнодопските воени инвалиди и по други прописи што даваат право на инвалиднина по тие закони;

5) лицата што примаат постојана државна помош како жртви од фашистичкиот терор или како членови на фамилиите на жртвите од фашистичкиот терор;

6) другите материјално необезбедени лица што примаат постојана парична помош од државните средства.

Член 4

На лицата од чл. 3 точ. 1 и 2 на оваа уредба, додека се во работен однос, односно додека се на активна служба во оружените сили и Народната милиција, им припаѓа парична надокнада според потрошувачката категорија во која се сврстени, и тоа:

за потрошувачката категорија	Паричната надокнада наместо бонови за прехрана изнесува
------------------------------	---

а) работници и службеници

P-1a	јамски	— — — —	2.400	динари	месечно
P-ш	— — — —	— — — —	2.360	„	„
P-1a	— — — —	— — — —	1.990	„	„
P-16	— — — —	— — — —	1.840	„	„
P-ж1	— — — —	— — — —	1.990	„	„
P-1	— — — —	— — — —	1.370	„	„
P-2a	— — — —	— — — —	1.260	„	„
P-ж2	— — — —	— — — —	1.480	„	„
P-2	— — — —	— — — —	1.110	„	„
P-3	— — — —	— — — —	930	„	„

б) воените лица и припадници

на Народната милиција

РЦП1	— — — —	— — — —	2.240	„	„
О	— — — —	— — — —	2.240	„	„
подофицери и воени службеници	— — — —	— — — —	1.980	„	„
милиционери	— — — —	— — — —	1.830	„	„

На лицата чии што работен однос не трае цел календарски месец им припаѓа за односниот месец сразмерниот дел од паричната надокнада од претходниот став.

За дните за кои, поради неоправдани изостанувања или од други разлози осем болување, не припаѓа плата се одбива од паричната надокнада од ст. 1 на овој член соодветниот износ

Лицата што уживаат материјално обезбедување за време на неспособноста за работа поради болест и болување по престанок на работниот однос имаат право на парична надокнада според потрошувачката категорија во која што биле сврстени во последниот месец додека биле во работен однос.

Член 5

Уживателите на лични пензии и уживателите на постојани лични помошти наместо пензија по прописите за социјалното осигурување имаат право на парична надокнада во износ од 930 динари месечно, според потрошувачката категорија Рс-3.

Уживателите на инвалидски пензии односно инвалидни од III група и на соодветни лични ренти за случај на несреќа во работата по прописите за социјалното осигурување имаат право на парична надокнада според потрошувачката категорија во која се сврстени, и тоа:

1.370 динари месечно, ако се сврстени во потрошувачката категорија Рс-1

1.110 динари месечно, ако се сврстени во потрошувачката категорија Рс-2

930 динари месечно, ако се сврстени во потрошувачката категорија Рс-3

На уживателите на инвалидски пензии односно ренти за случај на несреќа во работата што примаат одделен додаток за постојано туѓо одгледување и помош им припаѓа покрај паричната надокнада од претходниот став што ја примаат за себе лично, уште и одделна парична надокнада за пратителот наместо боновите на прехрана на пратителот, според потрошувачката категорија Рс-3 во износ од 930 динари месечно.

Уживателите на фамилијарни пензии и ренти, како и уживателите на фамилијарни постојани помошти наместо пензии по прописите за социјалното осигурување, имаат право на парична надокнада под условите од чл. 14 на оваа уредба.

Член 6

Воените инвалиди од војната и другите уживатели на лична инвалиднина по Законот за воените инвалиди од војната, по Законот за мирнодопските воени инвалиди и по други прописи што даваат право на инвалиднина по тие закони, имаат право на парична надокнада според потрошувачката категорија во која се сврстени, и тоа:

за група инвалиди	според потрошувачката категорија	паричната надокнада изнесува месечно дин.
I до V	Рс-1	1.370
VI до VII	Рс-2	1.110
VIII до X	Рс-3	930

На инвалидите од I група што примаат специјален додаток за одгледување и туфа помош им припаѓа, покрај паричната надокнада од претходниот став што ја примаат за себе лично, уште и одделна парична надокнада за пратителот наместо бонови за прехрана на пратителот, според потрошувачката категорија Рс-3 во износ од 930 динари месечно.

Уживателите на фамилијарна инвалиднина по членот 13 и 16 од Законот за воените инвалиди од војната имаат право на парична надокнада под условите од чл. 14 на оваа уредба.

Член 7

На лицата што примаат постојана државна помош како жртви на фашистичкиот терор, а биле преземени на обезбеденото снабдување во месецот октомври 1951 година, им припаѓа парична надокнада наместо бонови за прехрана во износ од 700 динари месечно, според потрошувачката категорија СО-2.

На лицата од ст. 1 на овој член што имаат деца, за кои во октомври 1951 година примиле бонови за прехрана, им припаѓа покрај паричната надокнада од претходниот став уште и парична надокнада наместо бонови за прехрана на децата, според потрошувачката категорија во која се лепата сврстени и тоа:

за потрошувачката категорија	паричната надокнада изнесува
Д-1 — — — — —	1.060 динари месечно
Д-2 — — — — —	1.240 „ „
Д-3 — — — — —	1.300 „ „

На лицата што примаат постојана државна помош како членови на фамилии од жртвите на фашистичкиот терор им припаѓа парична надокнада наместо боновите за прехрана под условите од чл. 14 на оваа уредба, а за децата — под условите и во износите определени во чл. 7 ст. 2 на оваа уредба.

Член 8

На другите лица што примаат постојана парична помош од буџетските средства како материјално необезбедени лица, а биле до 31 октомври 1951 година на обезбедено снабдување, им припаѓа парична надокнада наместо бонови за прехрана под условите од чл. 14 на оваа уредба, а за децата под условите и во износите определени во чл. 7 ст. 2 на оваа уредба.

На материјално необезбедените лица на кои што до 31 октомври 1951 година им е давана државна помош во вид на преземање на обезбеденото снабдување а без доделување постојана парична помош, локалните органи надлежни за социјална политика ќе определат парична помош според напатствијата што ќе ги донесе за тоа советот за народно здравје и социјална политика на народната република во согласност со министерот на финансите на народната република.

Член 9

За децата на лицата од чл. 4 до 6 на оваа уредба, како и за децата-уживатели на фамилијарна пензија (чл. 5) или на фамилијарна инвалиднина (чл. 6), што

се опфатени со Уредбата за додатоките на деца и примаат постојан додаток на деца по таа уредба, не припаѓа парична надокнада наместо бонови за прехрана по оваа уредба.

Член 10

Лицата од чл. 4 до 8 на оваа уредба кои не примиле бонови за прехрана за месец октомври 1951 година немаат право на парична надокнада по оваа уредба.

Член 11

Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ може да ги определи износите што ќе се одбијат од паричните надокнади определени со оваа уредба на лицата што не примале бонови за прехрана за оние артикли што ги произведуваат самите.

Член 12

На лицата што ќе влезат во работен однос или ќе здобијат право на пензија, инвалиднина или помош од чл. 7 и 8 на оваа уредба после 1 ноември 1951 година, а немале право на бонови за прехрана во месецот октомври 1951 година, им припаѓа право на соодветна парична надокнада по оваа уредба, ако докажат дека би имале право на бонови за прехрана во месец октомври 1951 година да биле порано во работен однос односно да биле порано уживатели на пензија, инвалиднина или помош.

На лицата кои после 1 ноември 1951 година, поради промената на работата или промената на постојаното примање, ќе преминат во друга потрошувачка категорија, ќе им се определи во врска со таа промена и соодветна нова парична надокнада.

Член 13

Лицата на кои што во смисла на чл. 3 од оваа уредба им припаѓа право на парична надокнада наместо бонови за прехрана по повеќе разни основи, можат да уживаат само една парична надокнада по сопствениот избор.

Член 14

На уживател на лична пензија, инвалиднина или постојана помош од чл. 5 на оваа уредба, како и на уживател на лична инвалиднина од чл. 6 на оваа уредба, ќе му се додели, покрај паричната надокнада определена во тие прописи, уште и одделна парична надокнада наместо бонови за прехрана на брачниот другар што го издржува и што бил на обезбедено снабдување до 31 октомври 1951 година, ако докаже:

1) дека брачниот другар е постар од 55 години (жена) односно 65 години (маж) или дека е на полно и трајно неспособен за работа;

2) дека вкупниот приход на домаќинството не преминува 1.500 динари месечно по еден член на домаќинството;

3) дека не прима постојанен додаток за деца.

Паричната надокнада наместо боновите за прехрана на брачниот другар се определува според потрошувачката категорија СО-2, во износ од 700 динари месечно.

Паричната надокнада од ст. 1 и 2 може да се додели под еднакви услови и на уживателите на помошти од чл. 7 и 8 на оваа уредба.

За доделувањето одделна парична надокнада наместо бонови за прехрана на брачниот другар решава органот на околискиот (градскиот, реонскиот) народен одбор надлежен за работите на социјалната политика.

Член 15

Задругите, задружните и општествените организации и нивните претпријатија должни се со соодветните наголемување на платите на своите работници и службеници да им ја обезбедат надокнадата на боновите за прехрана согласно на одредбите на оваа уредба.

Боновите за купување индустриски стоки со 80% попуст ќе ги добиваат овие работници и службеници

како и досега, со тоа што за другите, организациите и претпријатијата од претходниот став ќе и плаќаат на Народната банка на ФНРЈ противвредност за тие бонови од 1 ноември 1951 година.

Член 16

Приватните работодаатели должни се да договорат со своите работници и наместеници нови плати од 1 ноември 1951 година, со кои ќе ја опфатат соодветната надокнада за сите укинати парични бонови и додатоци што ги примале до 31 октомври 1951 година.

Член 17

Министерот на финансите на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ ќе донесе прописи за надлежностите, организацијата и постапката во врска со исплатувањето на паричните надокнади наместо бонови за прехрана по оваа уредба, како и, по потреба, поблиски прописи за применувањето на оваа уредба.

Член 18

Прописите што постоат за разврстувањето на потрошувачите во потрошувачки категории остануваат и натаму во сила, додека не ќе бидат изрично укинати.

Органите на околските (градските, реонските) народни одбори, надлежни за работите на прометот со стоки, ќе вршат контрола на правилноста на разврстувањето потрошувачите во потрошувачки категории и во определувањето на паричните надокнади по оваа уредба.

Органите од претходниот став должни се да извршат до крајот на 1951 година општа ревизија на паричните надокнади определени по оваа уредба и имаат право во вршењето на оваа ревизија да понишат сè кое решение за определување на паричната надокнада што е противно на одредбите од оваа уредба.

Член 19

Лицата на кои што им припаѓа парична надокнада наместо бонови за прехрана по оваа уредба имаат право да поднесуваат поплаки и жалби против решението за определување или ускратување на паричната надокнада.

Поплаката се поднесува во срок од три дена по соопштувањето на решението до посебната комисија што ја формира извршниот одбор на околскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор од по еден претставник на органот надлежен за промет со стоки, на финансите и на социјалната политика, како и од претставник на соодветниот синдикален форум, а кога се во прашање поплаки од уживатели на пензии или инвалидини — уште и од претставник на односките општествени организации. Одлуката на комисијата е задолжителна за доносителот на решението против кое е поднесена поплаката.

Против одлуката на оваа комисија може да се подаде редовна жалба до советот за промет со стоки на народната република.

Член 20

Лицата од чл. 5 до 8 должни се да пријават секое влегување во работен однос во срок од 15 дена до органот надлежен за исплатата на паричните надокнади. Исто така овие лица се должни да го пријават и здобивањето правото на парична надокнада по некој друг основ.

Лицето од претходниот став што не ќе поднесе пријава која е должно да ја поднесе во смисла на претходниот став или ја поднесе пријавата ненавремено, или ќе поднесе неточна пријава, должно е да ја надокнади штетата што ќе стане поради тоа, а покрај тоа ќе се казни за прекршок со парична казна до 5.000 динари.

Надокнадата за штетата се остварува во административна постапка.

Член 21

Боновите за прехрана што им се издадени на потрошувачите до 31 октомври 1951 година ќе важат до 31 декември 1951 година, до кој ден е должна трговската мрежа да им продава на потрошувачите на овие бонови прехранбена стока со 80% попуст според прописите што постоат.

Член 22

Се овластува Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ да пропише во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ и со Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, во кои случаи и на кој начин ќе се дава парична надокнада наместо бонови за прехрана на лицата што примаат државна помош како членови на фамилните чии што хранители се наоѓаат на отслужување постојаниот кадар во Југословенската армија.

Член 23

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 ноември 1951 година.

25 октомври 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбора,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно здравје
и социјална политика,
др Павле Грегорик, с. р.

446.

Врз основа на чл. 40 точ. в) од Законот за Петгодишниот план за развитокот на народното стопанство на Федеративна Народна Република Југославија во годините 1947—1951, Владата на ФНРЈ по предлог од Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, донесува

ОПШТА УРЕДБА ЗА СТИПЕНДИИТЕ

I. Општи одредби

Член 1

На лицата што покажуваат склоност и способност за определени студии и кои се истакнуваат во учењето, а немаат достаточна материјални средства можат со цел за редовно школување да им се даваат стипендии односно помошти.

Член 2

Стипендиите и помоштите се доделуваат:

- од редовните буџетски средства;
- од други средства.

Член 3

Едно лице може да прима само една стипендија. Лицата што примаат стипендии од редовните буџетски средства не можат да бидат во работен (службенички) однос за време на школувањето.

II. Стипендии од редовните буџетски средства

Член 4

Стипендиите од редовните буџетски средства ги доделува Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ и советите за просвета, наука и култура на народните републики, а по исклучение и други органи под чие раководство се наоѓаат школите.

Член 5

Стипендиите од редовните буџетски средства можат да се доделуваат, по правило, само за студии на определени факултети, високи и виши школи и тоа само на оние лица на чие име не се прима постојанен додаток на деца доколку тие односно лицата што се должни да ги издржуваат немаат достаточни средства потребни за редовно школување.

Стипендиите за школување на средните школи можат да се доделуваат само по исклучение, и тоа:

- а) на ученици на учителски школи и на школите за воспитачи на чие име не се прима постојанен додаток на деца, а чии родители немаат достаточни средства за нивна издршка и школување вон од местото на постојаниот боравок;

- б) на поодделни ученици чии родители не се во можност да ги школуваат во вишите класови на гимназија, како и во средните стручни и уметнички школи, кои се истакнале особено во учењето и поведението и кои можат да послужат како пример на други ученици и тоа во знак на нарочно признање и наградување, доколку во нивно име не се прима постојанен додаток на деца.

Член 6

Стипендии за редовно школување можат да се даваат:

- а) за поодделна школска година;
- б) до крајот на определените студии.

Стипендиите што ќе се даваат до крајот на определените студии ќе се исплатуваат најповеќе онолку време колку е потребно според прописите на школувањето за завршување на школата и за полагање на завршните испити.

По исклучение, стипендиите што се даваат до крајот на определените студии можат да се исплатуваат и подолго време од времето од претходниот став и тоа на стипендисти кои поради долготрајна болест не полагале испити на време, така да изгубиле еден семестар или повторувале година, а најмногу за времето кое е нормално потребно да се положат испитите што ги пропуштил стипендистот.

На стипендистите што апсолвирале нема да им се даваат стипендии.

Стипендиите под а) и б) можат да се даваат само за време додека трае наставата односно испитите, а најмногу десет месеци во текот на една година.

Член 7

Средствата потребни за исплата на стипендиите се предвидуваат во предметката на приходите и на расходите на давачот на стипендијата.

Исплатата на стипендиите се врши преку школите во кои се школуваат стипендистите.

Член 8

Изборот на стипендистите се врши, по правило, по предлог од школата преку конкурс.

Конкурсот за стипендии треба да го содржи бројот на стипендиите што ќе се доделат на поодделни школи, услови за доделување на стипендиите, како и начинот и рокот за подавање молби.

Член 9

Школите во кои се исплатуваат стипендиите должни се на почетокот на секоја школска година да извршат ревизија на стипендиите од чл. 6 ст. 1/б на оваа уредба и тоа во поглед на имотната состојба, како и во поглед на успехот во школувањето.

Ревизијата на стипендиите од чл. 6 ст. 1/а и б) може да се врши и во текот на школската година. Ревизијата на стипендиите во текот на школската година може да се врши и во смисла на чл. 10 и 11 од оваа уредба.

Член 10

Давачите на стипендии ќе ги укинат тие во следни случаи:

- 1) ако стипендистот без согласност од давачот на стипендијата ја напушти или промени школата или студиите;

- 2) ако стипендистот ја повтори годината, осем во случајот предвиден во чл. 6 ст. 3 на оваа уредба;

- 3) ако материјалната состојба на стипендистот или на лицата што се должни да го издржуваат е толку изменета, да е овозможено редовно школување без примање стипендија.

- 4) ако стипендистот го изгуби правото на школување;

- 5) ако стипендистите од чл. 6 ст. 1 под б) не ги исполнуваат веќе условите под кои ги добиле стипендиите.

Член 11

Школите се должни да ја запрат исплатата на стипендиите, ако стипендистите не ги полагале испитите и колквиумите во сроковите што ќе ги пропишат за поодделни факултети, виши и високи школи советите за просвета, наука и култура на народните републики.

Ако се исклучени стипендистите од школа се запира исплатата на стипендиите.

Запрените стипендии можат повторно да почнат да се исплатуваат, ако докажат стипендистите дека престанале причините поради кои што им била запрена стипендијата.

Член 12

Давачот на стипендијата може да бара да му се вратат износите исплатени на име стипендија од стипендистот во следните случаи:

- а) во случај на исклучување од школа;

- б) во случај ако стипендистот не влезе во државна служба или во служба на стопанските, задружните или општествените организации или во служба на нивните установи односно ако не го врши она занимање што одговара на неговите студии.

Вратените износи одат во корист на студентскиот фонд за поткрепи.

Член 13

На лицата кои се спречени поради учеството во Народноослободителната војна да завршат студии на време, како и на лицата кои го прекинале редовното школување поради важни државни и општествени задачи па се враќаат во школа може да им се додели стипендија која може да биде поголема од редовната стипендија.

Решение за секој конкретен случај донесува советот за просвета, наука и култура.

Член 14

Прописите за висината на стипендиите како и за начинот на исплатата ги донесува Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ.

Член 15

За стипендиите со цел за научно и стручно усовршување ќе се донесат посебни прописи.

III. Стипендии од други средства

Член 16

Стипендиите што се доделуваат од средствата со кои располагаат слободно стопанските претпријатија и здруженија, општествените организации земјоделските и занаетчиските задруги, како и од средствата што ги ставаат на располагање за таа цел поодделни лица (задужбини, легати и др.) можат да се доделуваат како за редовните студии на факултети, високи и виши школи и на уметнички академии, така и за редовното школување во сите средни школи.

Стипендиите од претходниот став се доделуваат врз основа на писмен договор кој ќе се склучи задолжително помеѓу давачот на стипендијата и стипендистот. Со договорот стипендистот може да се обврже

дека ќе работи кај давачот на стипендијата после завршеното школување и тоа најмногу за пет години.

Член 17

Давачите на стипендиите можат да бараат да се вратат износите исплатени на име на стипендија од стипендистот, а нарочно во следните случаи:

- а) на исклучување од школа;
- б) на промена студиите без согласност од давачот на стипендијата;
- в) ако стипендистот по завршеното школување не остане во работен однос кај давачот на стипендијата во договорениот срок.

Член 18

Доделените стипендии се исплатуваат преку школите на кои се школуваат стипендистите.

Евиденцијата за доделените и исплатените стипендии ја водат школите на кои се школуваат стипендистите.

IV. Помощи

Член 19

Помощи од редовните буџетски средства можат да им се доделуваат на студентите на факултети, на виши и високи школи доколку е тоа неопходно за обезбедување на успешните студии а родителите односно лицата што се грижат за нив не се во состојба да им ги обезбедат во целост потребните материјални средства и тоа како на оние на чие име се прима постојаниот додаток на деца, така и на другите.

Член 20

Помошта од редовните буџетски средства ја доделува Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ и советите за просвета, наука и култура на народните републики, а по исклучение и другите органи под чие раководство се наоѓаат школите.

Член 21

Помощи можат да даваат претпријатијата, установите и организациите од сопствените средства.

На лицата во работен однос што го прекинале работниот однос поради студии и на кои што им се доделува оваа помош може да им се додели помош во висина на платата што ја примале овие лица. На овие лица може да им се даде и постојанен додаток на деца доколку го примале истиот.

Член 22

Средствата потребни за исплата на помощи од редовните буџетски средства се предвидуваат во предметката на приходите и расходите на давачот на помошта заедно со средствата за стипендија.

Член 23

Поблиски прописи за доделување помош ќе пропише Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ.

V. Казнени одредби

Член 24

Со парична казна до 10.000 динари или со казна затвор до триесет дена ќе се казни за прекршок лицето кое би дало во молбата за стипендија односно за помош намерно невистинити податоци за сопствената имотна состојба и за имотната состојба на членовите од фамилијата, како и лицето што би ги заверило податоците за кои знаело дека се невистинити односно лицето што определило стипендија или помош на лице за кое знаело дека нема право на неа.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 25

На 1 ноември 1951 година се укинуваат сите стипендии од редовните буџетски средства. Нови стипендии од редовните буџетски средства ќе се определат по прописите од оваа уредба.

На студентите од III, IV и V година што примале стипендија до влегувањето во сила на оваа уредба од

редовните буџетски средства, а на чие име не се исплатува постојанен додаток на деца, нема да им се укинуваат стипендиите доколку не располагаат со достаточни средства за довршувањето на студиите, а редовно ги полагаат пропишаните испити.

Член 26

На апсолвентите кои примале стипендии од редовните буџетски средства до влегувањето во сила на оваа уредба, а на чие име не се исплатува постојанен додаток на деца, можат и натаму да им се исплатуваат стипендиите доколку се тие неопходно потребни за довршувањето на студиите и за полагањето на завршните испити и тоа најмногу за онолку време колку е потребно по мнението на школата за да ги довршат студиите и да ги положат завршните испити.

Член 27

Се овластува Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ да пропише, во согласност со Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, со Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и со Министерот на финансиите на ФНРЈ, посебни услови за давање стипендии и помощи на учениците во индустриските и слични школи од интернатски тип, кои примале стипендии односно потполна интернатска издршка, како и на учениците што добивале стипендии затоа што се жртви на војната или се без родители.

Член 28

Врз основа и во рамките на оваа уредба владите на народните републики можат да донесат свои прописи за стипендиите и помоштите.

Член 29

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат до воените стипендисти за кои ќе донесе посебни прописи Министерот на народната одбрана.

Член 30

Поблиски напатствија за споредувањето на оваа уредба ќе донесе Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

Член 31

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Општата уредба за стипендиите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 96/47) со нејзините изменувања и дополнувања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/48, 53/49 и 18/51).

Член 32

Оваа уредба влегува во сила на 1 ноември 1951 година.

25 октомври 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за наука и култура,

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

447.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ и од Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ЦЕНИТЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Прописите од оваа уредба ќе се применуваат на занаетчиските и на нив слични дејности што ги вршат

државните занаетчиски дуќани, занаетчиските дуќани на општествените организации, занаетчиските задруги, приватните занаетчиски дуќани како и занаетчиските работилници на државните надлештва, установи и претпријатија и на општествените и задружни организации што пословаат со трети лица.

Член 2

Цените на занаетчиските производи и услуги се формираат со слободна спогодба помеѓу производителот и купувачот на занаетчискиот производ односно помеѓу извршителот и порачачот на занаетчиската услуга.

Кај државните занаетчиски дуќани и занаетчиските работилници на државните надлештва, установи и претпријатија, продавната цена треба да го обезбеди и износот на амортизацијата што се должни да го уплатуваат во соодветните амортизациони фондови тие дуќани и работилници.

Член 3

Занаетчиските дуќани, задругите и работилниците од чл. 1 ги набавуваат сите потребни материјали по цените што се формираат според условите на пазарот.

Член 4

Министерот на финансите на народната република, во согласност со претседателот на советот за индустрија и градежништво на владата на народната република, односно по нивното овластување околниот (градскиот) народен одбор, можат да пропишат највисоки цени за поодделни занаетчиски услуги што се од особено значење за стопанството и животниот стандард на трудбениците.

Член 5

Занаетчиските дуќани, задругите и работилниците должни се да ги истакнат на видно и пристапно место во својот дуќан цените по кои што ги продаваат своите производи односно ги вршат своите услуги.

Занаетчиските дуќани, задругите и работилниците должни се да издаваат сметка ако го бара тоа купувачот на производите односно порачачот на услугата.

Член 6

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни тој што наплатува за извршените услуги поголема цена од онаа што е пропишана како највисока во смисла на чл. 4 на оваа уредба.

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни тој што не ќе истакне ценовник, односно тој што не ќе издаде сметка ако ја бара купувачот.

Член 7

Министрите на финансите на народните републики ќе донесат прописи за начинот на пресметувањето и уплатувањето на амортизационите износи за државните занаетчиски дуќани и работилници.

Член 8

До воведувањето во живот на новиот финансиски систем, Министерот на финансите на ФНРЈ со посебно напатствие ќе пропише според кои основици и по кои стопи дуќаните, задругите и работилниците од чл. 1 на оваа уредба ќе го пресметуваат и плаќаат данокот на промет на производите односно на услугите.

Овластувањето од претходниот став Министерот на финансите на ФНРЈ може да го пренесе на министрите на финансите на народните републики.

Член 9

Министерот на финансите на ФНРЈ, во согласност со Претседателот на Советот за индустрија и граде-

жништво на Владата на ФНРЈ, ќе донесува, по потреба, поблиски прописи за спроведувањето на оваа уредба.

Член 10

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 ноември 1951 година, на кој ден престануваат да важат:

1) Напатствието за определување цените на занаетчиските услуги и производи („Службени соопштение на Сојузниот уред за цени“, бр. 6/45) со сите подоцнежни изменувања и дополнувања на тоа напатствие;

2) Напатствието за продажба и за определување цените на производите од занаетчиските задруги и претпријатијата на општествените организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/50) со сите подоцнежни изменувања и дополнувања на тоа напатствие;

3) Напатствието за продажба и определување цените на производите од приватните занаетчиски дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/50) со сите подоцнежни изменувања и дополнувања на тоа напатствие;

4) Решението за формирање повисоки единствени (комерцијални) цени за сировини, полупроизводи и производи (материјал за репродукција) и за испорачките што ќе се вршат по тие цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/51) доколку се однесува до дуќаните, задругите и работилниците од чл. 1 на оваа уредба како и сите други прописи што се во спротивност со оваа уредба.

25 октомври 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за
индустрија и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

инж Милентије Поповиќ, с. р.

448.

Врз основа на чл. 17 од Уредбата за парична надокнада наместо бонови за прехрана, во согласност со Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ ИСПЛАТА НА ПАРИЧНАТА НАДОКНАДА НАМЕСТО БОНОВИ ЗА ПРЕХРАНА

1) По прописите од ова напатствие ќе се исплатува парична надокнада наместо бонови за прехрана, како и постојанен детски додаток, на лицата што имаат право на истиот по Уредбата за парична надокнада наместо бонови за прехрана и по Уредбата за додатоците на деца.

2) Боновите за купување индустриска стока со попуст од 80% (индустриски парични бонови) ќе се издаваат од органите и на начинот како е тоа правено до денеска.

Индустриските бонови — делот од детскиот додаток во износ од 425 единици индустриски бонови месечно или 16 единици на овие бонови дневно (чл. 6 од Уредбата за додатоците на деца) ќе им се издаваат на лицата во работен однос заедно со паричниот дел на детскиот додаток од органот што ја врши оваа исплата, а на другите уживатели на постојаниот додаток на деца — од органот и на начин како е правено тоа до денеска.

3) Сите државни стопански претпријатија и нивните здруженија, агенции, застапништва, посредништва и слични стопански организации на државниот сектор ќе ги искажат од 1 ноември 1951 година во платните списоци во одделни колони, одвоено од редовните примања;

а) износите на паричните надокнади наместо досегашните бонови за прехрана на работниците и службениците;

б) износот на разликата помеѓу новоутврдениот додаток на деца (1.300 динари) и сегашниот износ на додатокот на деца (на пр.: ако има работникот или службеникот едно дете, оваа разлика изнесува 1.125 динари т. е. 1.300 — 175; ако има работникот или службеникот три деца тогаш разликата за секое дете изнесува 1.050 динари, т. е. 1.300 — 250).

Сите државни стопански претпријатија и нивните стопански здруженија, агенции, застапништва, посредништва и слични стопански организации од државниот сектор, при пребувањето на парите за исплата почнувајќи од месецот ноември 1951 година, ќе го подигнат износот на надокнадата на име на боновите за прехрана на работниците и службениците, како и разликата на постојаниот додаток на деца врз основа на платниот список кај седиштето на банката при која имаат текуќа сметка.

Државните стопански претпријатија и нивните стопански здруженија, агенции, застапништва, посредништва и слични стопански организации од државниот сектор што имаат текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ, односно при комуналните банки ќе ја требаат надокнадата на име на боновите за прехрана на работниците и службениците по образецот на Народната банка 111-а, на терет на сметката на Народната банка на ФНРЈ „800—600 Противредност на боновите за прехрана исплатена на работниците и службениците на стопанските претпријатија“. Државните стопански претпријатија што имаат текуќа сметка при Државната инвестициона банка ќе ја требаат оваа надокнада по образецот ДИВ-82, на терет на истата сметка.

На ист начин и на истите образци но одвоено државните стопански претпријатија и нивните стопански здруженија, агенции, застапништва, посредништва и слични стопански организации од државниот сектор ќе ја подигнат и разликата на постојаниот додаток на деца, на терет на сметката на Народната банка на ФНРЈ „800—602 Наголемен износ на детскиот додаток исплатен на работниците и службениците на стопанските претпријатија“.

Подигнатите парични средства од банката за исплата на надокнадата за боновите за прехрана ќе се книжат на терет на контото 100 Благајна, а во корист на контото 252 Разни дотации од буџетот, и тоа на две аналитички конта, за секој вид надокнада одделно аналитичко konto. Од контото 252 Разни дотации од буџетот ќе се прекнижуваат износите на дотациите директно во корист на контото 146 Обврски од платите, кое се ликвидира на редовен начин со исплатата.

4) На лицата во работен однос запослени кај државните установи и органи, на активните подофицири, на воените службеници, на офицерите, генералите и адмиралите на Оружениите сили, како и на припадниците на Народната милиција исплатата на паричната надокнада наместо боновите за прехрана и постојаниот детски додаток ќе ја извршат исплатните благајни со редовните принадежности на тој начин што износите на надокнадите наместо досегашните бонови за прехрана и надокнадите на име боновите за прехрана на децата т. е. разликата помеѓу досегашниот постојанен додаток на децата и новоутврдениот постојанен додаток на децата (чл. 6 од Уредбата за додатоците на децата) ќе ги покажат во одделни колони одвоено од редовните примања.

5) Поверенствата за финансии со поверенствата за трговија и снабдување (односно со соодветниот орган) на околските (градските, реонските) народни одбори

во соработка со Здружението на пензионерите ќе состават списоци на пензионерите кои имаат право на парична надокнада наместо бонови за прехрана по чл. 5 од Уредбата за паричната надокнада наместо боновите за прехрана и ќе извршат исплата. Во градовете — понаселените места, исплатата може да се врши така што 5 или 6 досегашни референти за издавање парични бонови по улици би формирале со претставници од поверенствата за финансии и од поверенствата за трговија и снабдување (односно со соодветниот орган) комисија за исплата. Исплатните списоци мораат да бидат заверени од поверенството за финансии и од поверенството за трговија и снабдување на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор и од Здружението на пензионерите.

Советите за народно здравје и социјална политика на народните републики ќе го исплатат покрај пензиите и постојаниот детски додаток (разликата помеѓу сегашниот постојанен додаток на деца и новоутврдениот паричен дел на додатокот на децата 1.300 динари) на пензионерите кои имаат право на детски додаток по Уредбата за додатоците на деца.

6) Поверенствата за финансии со поверенствата за трговија и снабдување (односно со соодветниот орган) на околските (градските, реонските) народни одбори врз основа на списоците по кои се издадени прехранбени парични бонови за октомври 1951 година, ќе состават списоци на уживателите на инвалиднина кои имаат право на парична надокнада по чл. 6 од Уредбата за паричната надокнада и ќе извршат исплата.

Советите за народно здравје и социјална политика на народните републики ќе извршат потребни исправки на инвалидските книшки така што во инвалидската книшка кај пресметката на инвалиднината под фамилијарниот додаток ќе стават „наголемување на детскиот додаток“ (односно разлика помеѓу сегашниот постојанен додаток на деца и новоутврдениот постојанен додаток на деца) на оние инвалиди и инвалидски фамилии кои имаат право на тој по Уредбата за додатоците на деца, како би можеле истиот тој паричен дел од детскиот додаток да го исплатат најдоцна до 10 ноември 1951 година. Доколку е подобро за корисниците на постојаниот додаток надлежните исплатни органи за инвалидските принадежности можат исплатата на разликата на додатокот на деца за месец ноември 1951 година да ја извршат со чек.

7) На лицата што примаат постојана државна помош како жртва од фашистичкиот терор, на членовите од фамилиите од жртвите од фашистичкиот терор (ст. 1 и последниот, чл. 7 од Уредбата за паричната надокнада), како и на сите други лица што примаат постојана парична помош од буџетските средства како материјално необезбедени лица (ст. 1 чл. 8 од Уредбата за паричната надокнада), по списоците составени и заверени од поверенството за трговија и снабдување (односно од соодветниот орган) на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор паричната надокнада наместо боновите за прехрана ќе ја исплати поверенството за финансии на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор, паричната надокнада наместо боновите за прехрана ќе ја исплати поверенството за финансии на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор.

На овие лица што имаат деца за кои примале во месецот октомври 1951 година бонови за прехрана, поверенствата за финансии на околските (градските, реонските) народни одбори ќе им исплатат врз основа на списоците составени од поверенството за трговија и снабдување (односно од соодветниот орган) на околските (градските, реонските) народни одбори надокнада наместо бонови за прехрана на децата (ст. 2 чл. 7 и ст. 1 чл. 8 од Уредбата за паричната надокнада).

8) На материјално необезбедените лица, на кои им е давана до 31 октомври 1951 година државна помош во вид на преземање на обезбедено снабдување (ст. 2 чл. 8 од Уредбата за паричната надокнада) по-

веренствата за финансии на околските (градските, реонските) народни одбори ќе им ја исплатат по одделни списоци паричната помош определена според напатствијата што ќе ги донесе за тоа советот за народно здравје и социјална политика на народната република во согласност со министерството на финансии на народната република.

9) Паричната надокнада наместо бонови за прехрана на брачниот другар (чл. 14 од Уредбата за паричната надокнада) ќе се внесе во списокот со лицето од кое го доведува своето право на надокнада брачниот другар и ќе се исплати.

10) Исплатните органи определени со ова напатствие, врз основа на редно составени и заверени списоци, парите за давање исплати ќе и подигаат кај Народната банка односно комуналната банка по образецот (налогот) бр. 111-а, и тоа:

а) за исплати на паричната надокнада наместо прехранбените бонови по точ. 4 на терет на сметката 800.604, а за исплата на разликата на наголемениот постојанен додаток на деца по точ. 4 на терет на сметката 800.603;

б) за исплати на паричната надокнада наместо прехранбени бонови по точ. 5 ст. 1 на терет на сметката 800.605, а за исплата на разликата на наголемениот постојанен додаток на деца по точ. 5 ст. 2 на терет на сметката 800.606;

в) за исплати на паричната надокнада наместо прехранбени бонови по точ. 6 ст. 1 на терет на сметката 800.607.

Исплатите на разликата на наголемениот постојанен додаток на деца по ст. 2 точ. 6 ќе се изврши на терет на редовните буџетски средства, а со евиденција на овие исплати кај Советот за народно здравје и социјална политика на народната република ќе се овозможи евентуален регрес;

г) за исплатите на паричната надокнада наместо прехранбени бонови по точ. 7 на терет на сметката 800.608;

д) за исплати на паричната надокнада наместо прехранбени бонови по точ. 8 на терет на сметката 800.609.

Налогот — образецот 111-а за подигање парични средства ќе го потпишува службеникот што е овластен за подигање парични средства по акредитивот односно по буџетот на околскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор и чиј потпис се наоѓа за таа цел депониран кај Народната банка.

Бр. 20830

25 октомври 1951 година

Белград

Министер на финансии на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

449.

Во врска со Напатствието за издавање индустриски бонови на работниците и службениците што носат службено облекло и обувки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/51), пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ НАДОКНАДА НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ИЗДАДЕНО СЛУЖБЕНО ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ

1) Државните стопански претпријатија кои им издаде на работниците и службениците облекло и обувки (униформи) според прописите што важат, имаат право

на надокнада (регрес) во износ на четворострука номинална вредност од индустриските бонови што им се одбиени на работниците и службениците за издаденото службено облекло и обувки.

2) Барањето за надокнада (регрес) претпријатијата го поднесуваат до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која имаат текуќа сметка со доказ за износот на одбиените односно неподигнатите индустриски бонови по основот за издавање службено облекло и обувки, а според скалата пропишана во точ. 1 од Напатствието за издавање индустриски бонови на работниците и службениците што носат службено облекло и обувки.

3) Народната банка на ФНРЈ го одобрува износот на барањето за регрес на терет на сметката бр. 800-567.

Бр. 18721

20 октомври 1951 година

Белград

Министер на финансии на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

450.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за склучување договори во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 103/46) во согласност со Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИНВЕСТИЦИОНАТА СПРЕМА ВО 1952 ГОДИНА И ЗА ЗАЕДНИЧКОТО ДОГОВАРАЊЕ НА ГРАНКАТА 117 И 119

1) Сите инвеститори на објектите кои се определени со Решение на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ како основни клучни инвестициони објекти, ќе склучуваат договори за изработка на инвестиционата спрема во 1952 година од гранката 117 и 119 врз основа на планските квоти за 1952 година.

Инвеститорите ќе склучуваат договори со производителите кои ги произведуваат соодветните артикли односно кои вршат соодветни услуги врз основа на евентуално постигнатото стопанско поврзување или ако го немало ова со слободен избор на производителите.

Во случаи каде што изработка на инвестиционата спрема трае повеќе од една година, инвеститорите и производителите склучуваат договори чие траење се проширува и на идниот плански период.

Во случаи кога за поодделни балансни групи е предвидена пријава на асортиманот инвеститорите не се на полно слободни во поглед на избор на производителот, туку договарањето ќе се врши на начин пропишан во натамошните одредби од оваа наредба.

2) Договарањето на инвестиционата спрема за производите од гранките 117 и 119 ќе се одржи на едно место во интерес на што подобро договорно поврзување, скратување на постапките за известување на потрошувачите и на производителите, исклучување на трошковите околу остварувањето на кооперација, како и скратувања траењето на договарањето.

Кај договарањето инвеститорите можат да ги склучат само оние количини што им се доделени, придржувајќи се за показателите во кои што е изразена доделената спрема.

3) Договарањето на инвестиционата спрема од гранките 117 и 119, а за основните инвестициони објекти, ќе се изврши во Опатија од 1 до 17 ноември 1951 година и тоа за следните балансни групи:

Гранката 117

37 — Машини работилки — сериски

38 — Машини и уреѓај за градежништво и градежна индустрија — сериски

- 39 — Котели за греење
- 40 — Котелски постројки
- 41 — Хидраулични постројки и уреѓаи
- 43 — Железни и лимени конструкции за високоградба и индустрија
- 44 — Вагонети и јамски колички
- 45 — Индивидуално производство на машини
- 46 — Индивидуално производство на уреѓаи без механизам за индустрија
- 47 — Индивидуално производство на уреѓаи со механизам за индустрија
- 48 — Уреѓаи за вентилација и климатизација
- 51 — Парни локомотиви и парни машини
- 53 — Теретни вагони
- 54 — Камioni и приколички
- 85 — Услуги и монтажа

Гранка 119

- 1 — Големи ротациони машини над 70 kW
- 2 — Средни ротациони машини од 1,6 до 70 kW
- 3 — Мали ротациони машини до 1,6 kW
- 4 — Трансформатори
- 5 — Индустриски и други електрични печки (осем за термички цели)
- 6 — Расклопни апарати за висок напон
- 7 — Расклопни апарати за низок напон
- 8 — Разводни уреѓаи
- 9 — Инсталациони материјал
- 10 — Инсталациони цевки и прибор
- 11 — Изолирани спроводници
- 14 — Кабелски гарнитуре
- 15 — Оловни кабели и слични спроводници со оловен плаш
- 16 — Прибор за водови и кабели
- 19 — Мерни инструменти
- 21 — Акумулатори
- 26 — Телекомуникациони уреѓаи
- 30 — Монтажа и услуги

Инвеститорите можат да склучуваат и друг материјал што им е доделен (споменат во „Изводот од наслониот список на спремата на основните инвестициони објекти“) доколку се на заедничкото договарање присутни производителите. Во спротивен случај инвеститорите ќе го склучуваат доделениот материјал кај производителот, било писмено или во непосреден контакт.

4) Со заедничките договарања ќе раководи раководителот определен од Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ.

Раководителот на заедничкото договарање ја организира работата и го определува работното време.

5) Инвеститорите ќе ја договораат спремата врз основа на „Изводот од наслониот список на спремата на основните инвестициони објекти“, држејќи се при тоа строго кон показателите во кои што е искажана доделената спрема, а кои претставуваат граница која не можат да ја пречекорат корисниците. Во случај да стане спор затоа што има повеќе показатели, раководителот на договарањето донесува коначна и полноважна одлука.

Секој корисник на инвестиционата спрема ќе биде снабден со два заверена примерка на „Изводот од наслониот список на спремата на основните инвестициони објекти“, од кои еден примерок ќе му се даде на раководителот на договарањето по завршеното договарање.

6) Сите станати несогласности помеѓу потрошувачот и производителот ги решава раководителот на договарањето во рамките на поставениот план на производството и овластувањата што му се дадени.

7) Во гранката 117 балансите групи под број 43, 45, 46, 47 и 48 ќе се договараат преку пријавата на асортиманот, додека сите други групи ќе се договораат

преку непосредно договарање. Пријавата на асортиманот трае од 1 до 10 ноември 1951 година.

8) Врз основа на пријавата на асортиманот, раководителот на договарањето во согласност со производителите определува кој крајни производител да ги врши определените испорачки на кој потрошувач. Ако со ваква распределба на производството (или поради некакви други разлози) некој потрошувач ќе се упати на увоз, потребното решение ќе го донесе раководителот на договарањето вршејќи вирман помеѓу доделените контингенти на увозот и домашното производство. За таа цел потрошувачите мораат да имаат при себе си и спецификации на спремата што мислат да ја набават од увозот, а која може да се изработи во земјата.

9) За сите балансни групи на гранките 117 и 119 ќе се даваат фиксни срокови за испорачка, под услови да се обврже корисникот на извршување на сите потребни предуслови по договорените срокови.

10) На заедничкото договарање инвеститорите ги склучуваат договорите непосредно со производителите претпријатија односно со претпријатијата овластени од нив.

11) Производителите се должни, доколку го бараат тоа инвеститорите, да договораат и испорачуваат комплетна спрема во таква форма која дозволува несмеќава монтажа и пуштање во погон, а доколку некои елементи не произведуваат, производителите ќе ја обезбедат самите кооперацијата што им е потребна.

12) При договарањето на инвестиционата спрема потрошувачите се должни да ги приложат по барање од производителот потребните технички податоци или техничката документација веднаш при договарањето. Во исклучителни случаи по налог од раководителот на договарањето може да се склучи договор и без техничка документација, со тоа корисникот да ја испрати подоцна, но при тоа мора во договорот да се предвиди дека во случај да се задоцни со давањето на техничките податоци или на техничката документација да ќе биде инвеститорот должен да му ја плати на производителот договорната штета — пенали.

13) Производителите на инвестиционата спрема за основните инвестициони објекти по склучувањето на договорите за испорачка на своите производи, ќе пристапат веднаш како приоритетни потрошувачи кон склучувањето на договори за испорачка на сировини и потребни полуфабрикати за производство на склучената спрема.

Раководителот на договарањето ќе им издаде потребни потврди на производителите на инвестиционата спрема, врз основа на кои ќе го користат тие дадениот приоритет при договарањето за испорачки на сировините и полуфабрикатите.

14) На заедничкото договарање ќе се врши договарање во количините изразени во натурални показатели, додека цените ќе се утврдат дополнително.

15) Поради посигурно обезбедување на приоритетните основни инвестициони објекти, првите пет дена на договарањето се ангажирани исклучиво за набавки на металургијата и на Министерството на народната одбрана кои ќе можат спремата што е помалу важна за нив и материјалот што им е доделен да го склучуваат и до крајот на договарањето. Овој приоритет важи на ист начин и за пријавата на асортиманот.

16) Сета неиспорачана спрема на основните инвестициони објекти што е склучена врз основа на планските квоти во 1951 година, по барање на инвеститорот преминува како планска обврска на 1952 година. Откажување од склучените договори може да се врши само по согласноста од обете страни.

17) Заедничките трошкови на договарањето (прогории, огрев, осветление итн.) ги сносиат крајните

производители сразмерно со вредноста на склучените договори.

18) Оваа наредба влегува во сила веднаш.

Бр. 8873

25 октомври 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

451.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за склучување договори во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 103/46) издавам

НАРЕДБА

ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА КУПУВАЊЕ И ИСПОРАЧКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА 1952 ГОДИНА

1. Приоритет за склучување договори за купување и испорачка на материјали за градење за 1952 година имаат изодачите на градежните работи на државниот план и на Југословенската армија.

2. Склучувањето на договорите помеѓу производителите на материјали за градење и потрошувачите-изодачите на градежните работи на државниот план и на Југословенската армија ќе се изврши од 20 ноември до 15 декември 1951 година, а договарањето помеѓу производителите на материјали за градење и на други потрошувачи ќе почне од 15 декември 1951 година.

Договарањето за набавка и испорачка на материјалите треба да се изврши одделно за секој инвестиционен објект на државниот план за 1952 година.

3. Производителите на материјали за градење должни се во прв ред да ги обезбедат испорачките на договорените количини на материјали за градење на изодачите на градежни работи на државниот план и на Југословенската армија, а потоа на другите потрошувачи.

4. Изодачите на градежните работи на државниот план ќе склучуваат договори за бетонско железо, железнички шини со прибор, безшавни цевки црни, безшавни цевки поцинкувани, шавни цевки, лимови, леани цевки и фазонски делови, цемент, азбестно-цементни производи, сечена графа, делкана графа, обла графа, сечени и делкани прагови, само врз основа на „потврда“.

Потврдата е составен дел од договорот.

5. Потврдите ги издаваат советите за градежни и комунални работи на народните републики врз основа на билансите на материјали одобрени од Советот за градежни работи на Владата на ФНРЈ.

Потврдите за набавка на материјали треба да гласат на инвестициониот објект, на изодачот на градежните работи на државниот план за 1952 година или на непосредниот инвеститор и содржат податоци за видот и количината на материјалите.

6. Изодачите на градежните работи на државниот план за 1952 година при договарањето со производителите на други материјали должни се да ја поднесат „потврдата“ која им дава право на договарање во срокот предвиден во точ. 2 на оваа наредба.

7. Потврдата се издава за секој инвестиционен објект на државниот план за 1952 година.

Потврдата ја издава советот за градежни и комунални работи на народната република.

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

С. бр. 5196

10 октомври 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

452.

За да се спроведат прописите на Уредбата за основање на Репарационата комисија при Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/46), издавам

НАРЕДБА

ЗА СРОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ИЛИ РАСХОДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ПРИМЕНИ НА ИМЕ НА РЕПАРАЦИИТЕ

1) Претпријатијата, надлештвата и установите можат до 1 декември 1951 година да поднесуваат до Репарационата комисија при Владата на ФНРЈ комисиски извештаи со предлози за намалување на цената или расходување на стоките примени на име на репарации. Овој срок се однесува на онаа стока за која претпријатијата, надлештвата и установите примиле сметки од Репарационата комисија при Владата на ФНРЈ до 1 ноември 1951 година.

Комисиските извештаи со предлози за намалување на цената или расходување на стоките, што ќе бидат поднесени после 1 декември 1951 година, Репарационата комисија при Владата на ФНРЈ нема да ги зема во постапка, доколку се однесуваат на стоките за кои претпријатијата, надлештвата и установите примиле сметки до 1 ноември 1951 година.

2) За стоките за кои примиле сметки после 1 ноември 1951 година претпријатијата, надлештвата и установите можат да поднесат до Репарационата комисија при Владата на ФНРЈ комисиски извештаи со предлози за намалување на цената или расходување на стоките и после 1 декември 1951 година со тоа комисиските извештаи со предлозите да мораат да се предадат во срок од 30 дена од денот на приемот на сметката. Предлозите поднесени после овој срок Репарационата комисија при Владата на ФНРЈ нема да ги зема во постапка.

3) Сроковите од точката 1 и 2 на оваа наредба не се однесуваат на поднесувањето на извештаите и предлозите за оние стоки за кои Репарационата комисија при Владата на ФНРЈ нема инвентарски вредности и побара од примателот на стоките извршување на комисиската проценка.

4) Оваа наредба не се однесува на поднесувањето на извештаи и предлози за стоките што се наоѓаат во складиште на репарациониот материјал во Илијаш.

Бр. 2806

24 октомври 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

453.

Врз основа на чл. 36 од Основниот закон за буџетот, а во врска со чл. 26 и ст. 2 чл. 34 од Уредбата за извршување на буџетот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/47), издавам

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТА НА ПАЗАРИШНАТА ДОБИВ ШТО СТАНАЛА ПОРАДИ НАГОЛЕМУВАЊЕТО НА СООБРАКАЈНИТЕ ПАТНИЧКИ ТАРИФИ И ЦЕНИТЕ НА КОМУНАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

1) Државните стопански претпријатија при кои ќе се појават после 20 октомври 1951 година позитивни

разлики поради наголемувањето на сообраќајните тарифи, цените на угостителските услуги (за преноќишта) и на кино услуги и поради наголемување цените на електричната енергија и на водата за домаќинства, должни се да ги пресметаат сите тие разлики како пазаришна добив.

Исто така и државните надлештва и установи, и сите други физички и правни лица при кои ќе се појават после 20 октомври 1951 година, исто така разлики поради наголемување цените на нивните услуги од претходниот став, должни се да ги пресметуваат станатите разлики како пазаришна добив.

2) За пазаришна добив во смисла на оваа наредба се сметаат разликите помеѓу новите цени на услугите од претходната точка кои важат после 20 октомври 1951 година и цените што важеле до денот на нивното изменување.

3) Пазаришната добив се пресметува со изнајдувањето на разликите помеѓу новата и поранешната цена.

По исклучение од претходниот став, приватните лица што вршат обртно сообраќајни услуги (превозење со авто-такси и др.) за кои се наголемени цените, ќе ја уплатуваат пазаришната добив во оној износ што ќе им го определи околинскиот (градскиот) народен одбор кој е надлежен за местото на вршењето на дејството. Решение за износот на пазаришната добив издава повереникот за финансии во согласност со оној орган кој е надлежен за издавање дозволи за работа и за контрола на работата на дотичниот обврзник, држејќи се кон напатствијата од републичките органи за друмскиот сообраќај и од републичкото министерство за финансии. Против решението на околинскиот (градскиот) народен одбор обврзникот може да подаде жалба по прописите што важат за подавање жалби против разрезот на данокот на промет на производите.

Исто така и приватните лица што се занимаваат обртно со вршење угостителски услуги (со издавање преноќишта) ќе ја уплатуваат како пазаришна добив разликата помеѓу новите и поранешните цени според стварно извршениот промет по тие услуги.

4) При давањето на напатствијата за определување пазаришната добив што ќе ја уплатуваат приватните лица за вршењето на превозните услуги републичките органи ќе водат сметка не само за разликата помеѓу новите и поранешните цени, туку и за висината на прометот што го достигнувале тие лица по поранешните цени и висината на прометот што го достигнуваат по новите цени, имајќи го предвид и евентуалното намалување бројот на услугите по новите цени и евентуално наголемување на трошковите.

5) Приватните лица од подрачјето на околинскиот народен одбор ќе ја уплатуваат пазаришната добив по оваа наредба кај Народната банка на ФНРЈ на сметката бр. 800437, а од подрачјето на градскиот народен одбор — на сметката бр. 800537. Сите други обврзници ќе ја уплатуваат пазаришната добив по оваа наредба кај Народната банка на ФНРЈ на сметката бр. 800047 — пазаришна добив од услугите.

6) Уплатата на пазаришната добив по оваа наредба ќе се врши на начинот и во сроковите што се пропишани со Наредбата за сроковите за уплата на данокот на промет производи и на пазаришната добив („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/51).

Околинските (градските) народни одбори можат да определат приватните лица да уплатуваат аконтација на пазаришната добив најмногу за десет дена (за една декада на месецот) унапред според износот на пазаришната добив за претходните десет дена.

7) При присилната наплата на пазаришната добив од приватните лица ќе се постапува по прописите што важат за присилна наплата на данокот, а при таква наплата од други обврзници ќе се постапува по Уред-

бата за наплата за доспеалите обврски според буџетот и општодржавниот амортизационен фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/51).

8) Во пазаришната добив уплатена на сметката бр. 800437 и 800537 учествуваат буџетите на поодделните органи на власта по прописите што важат за распределбата на другата пазаришна добив уплатена на тие сметки додека Народната банка на ФНРЈ целокупната пазаришна добив од услугите уплатена на сметката бр. 800047 ќе ја пренесува на сметката бр. 800500 — Општ фонд на регресите — по прописите што важат за пренесување на општиот фонд на регресите на пазаришната добив уплатена по другите сметки која исто така не се дели на поодделни буџети.

9) Државните установи и надлештва што се занимаваат со вршење на други комунални услуги кои не се споменати во точ. 1 на оваа наредба ќе ги уплатуваат станатите разлики на соодветната сметка на буџетските приходи.

10) Од денот на почетокот на применувањето на оваа наредба нема да се применуваат соодветните прописи од Напатствието за пресметување, уплата и регрес на разликите станати поради изменување цените на стоките затечени во трговинската мрежа и поради изменување цените на услугите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/50 и 24/51).

11) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од денот на изменувањето цените на поодделни услуги што ќе се пропишат после 20 октомври 1951 година.

Бр. 20410

20 октомври 1951 година

Белград

Министер на финансии на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

454.

Врз основа на чл. 1 и 2 од Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата за слободна продажба и за цените на стоките за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/51), а во согласност со Министерот на финансии на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ ФАКТОРИТЕ ЗА ГРАНКАТА НА ДЕЈНОСТА 124 „ТЕКСТИЛ“, ЗА ШИРОКА ПОТРОШУ- ВАЧКА ВО СЛОБОДНАТА ПРОДАЖБА

1. Се укинуваат факторите за формирање на цените во производството за гранката 124 „текстил“, за широка потрошувачка во слободната продажба што беа определени со Напатствието за применување нови фактори за индустриските артикли за широка потрошувачка во слободната продажба, бр. 8812 од 26 јуни 1951 година, а кои влегоа во сила на 1 септември 1951 година.

2. Производителите на текстилни производи во иднина ќе ги формираат своите продавни цени за текстилните производи за широка потрошувачка во слободната продажба според условите на пазарот, т. е. врз основа на понудата и побарувањето.

3. Поблиски напатствија за спроведување на ова решение ќе донесува, по потреба, Уредот за цени при Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ во согласност со Управата за цени при Министерството на финансии на ФНРЈ.

4. Ова решение ќе се применува од 22 октомври 1951 година, на кој ден престануваат да важат прописите од Напатствието за начинот на формирање и определување на цените по кои што ќе ги продаваат производителните претпријатија производите наменети за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ“, бр.

4/51) што се однесува до формирањето на продавните цени за гранката на дејноста 124 „текстил“ за широка потрошувачка во слободната продажба.

Бр. 14415

24 октомври 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стоки

Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

455.

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50), Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НОВИ ЦЕНИ ЗА ЛЕКОВИ

1) Точ. 2 од Решението за воведување нови цени за лекови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/51) се менува и гласи:

„Работните такси што ги наплатуваат аптеките се наголемуваат 3 (три) пати.

Цените на услугите што ги наплатуваат заводите за испитување и контрола на лековите се наголемуваат 2 (два) пати.“

2) Ова решение ќе се применува од денот на потпишувањето.

Аптеките, односно заводите за испитување и контрола на лековите, должни се во смисла на прописите што важат да ја пресметаат и уплатат разликата помеѓу порано определениот фактор (6) и факторите што се определени во точ. 1 на ова решение и тоа за сите работни такси и цени на услугите што ги наплатиле во времето од 1 октомври 1951 година до денот на влегувањето во сила на ова решение.

Бр. 23295

18 октомври 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за народно здравје

и социјална политика,

др Павле Грегориќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

456.

Врз основа на Решението на Владата на ФНРЈ за пропишување единствени цени за лекови и санитарски материјал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/48), во врска со одделот III на Решението за цените и работите на лековите и санитарскиот материјал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/48) во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊА НА ВИСИНАТА НА РАБАТИТЕ ВО РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ И РАБАТИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ И САНИТЕТСКИОТ МАТЕРИЈАЛ

1) Вкупниот рабат од 44% што е определен за дроги, хемикалии и галенски препарати во точ. 1 на Решението за изменување висината на работот во Решението за цените и рабатите на лековите и санитарскиот материјал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/51) се намалува на 22%, од што му припаѓа на продавачот на големо (на слагалиштето) 4% а на продавачот на мало (на аптеката) 18% рабат.

2) Вкупните рабати што се определени во Решението за изменување на висината на работот во Реше-

нието за цените и рабатите на лековите и санитарскиот материјал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/50) се намалуваат, и тоа:

а) за готови лекови, органо-терапеутски препарати, серуми и вакцини, лекови во оригинално пакување (како што се ампули, таблети, супозитории, фластери, диететски и дезинфекциони препарати) — од 22% на 10%, од што му припаѓа на продавачот на големо (на слагалиштето) 3% а на продавачот на мало (на аптеката) 70% рабат;

б) за медицински апарати и инструменти, хируршки и забарски материјали и лабораторски прибор — од 16% на 10%, од што му припаѓа на продавачот на големо (на слагалиштето) 3% а на продавачот на мало 7% рабат.

3) Вкупниот рабат од 16% што е определен за санитарен, хигиенски и завоен материјал во Решението за изменување на висината на работот во Решението за цените и рабатите на лековите и санитарскиот материјал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 103/49) — се намалува на 8,5% од што на продавачот на големо (на слагалиштето) му припаѓа 3%, а на продавачот на мало 5,5% рабат.

4) Вкупниот рабат од 25% што е определен за лабораториски хемикалии во Решението за изменување на висината на работот во Решението за цените и рабатите на лековите и санитарскиот материјал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 103/49) се намалува за 10%, од што на продавачот на големо (на слагалиштето) му припаѓа 3%, а на продавачот на мало 7% рабат.

5) Вкупниот рабат од 50% што е определен за апотекарски садови во Решението на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ бр. 5045 од 28 мај 1948 година се намалува на 22%, од што на продавачот на големо му припаѓа 4% а на продавачот на мало 18% рабат.

6) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува на сите испорачки што се извршени од 1 октомври 1951 година.

Бр. 23294

18 октомври 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за народно здравје

и социјална политика,

др Павле Грегориќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

457.

Врз основа на чл. 9 ст. 3 од Уредбата за додатоците на деца, во согласност со Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ВИСИНАТА НА ДОХОДОТ ШТО ГО ИСКЛУЧУВА ПРАВОТО НА ПОСТОЈАНЕН ДОДАТОК НА ДЕЦА

1. Немаат право на постојанен додаток на деца оние лица од чл. 1 и 4 од Уредбата за додатоците на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/51), чиј што доход од селско-стопанскиот имот кој подлежува на данок преминува 3.000 динари годишно по еден член на домаќинството.

2. Кога се определува висината на доходот во смисла на точ. 1 на ова решение во бројот на членовите од домаќинството, влегуваат покрај лицата од чл. 1 односно од чл. 4 на Уредбата за додатоците за деца брачниот другар, децата (брачни, вонбрачни, посвоени, пасиноци и туѓи деца земени на издршка), како и родителите од тоа лице што живеат со него во заедничко домаќинство и што ги издржува тоа лице.

3. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се применува од 1 ноември 1951 година.

Бр. 2231

25 октомври 1951 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.
Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за народно здравје
и социјална политика,
др Павле Грегориќ, с. р.

458.

Врз основа на чл. 24 и 27 на Законот за таксите и чл. 33 на Уредбата за данокот на промет на производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/47), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА ТАКСЕНИ И ДАНОЧНИ ВРЕДНОСНИЦИ

1) Од 1 ноември 1951 година таксените и даночните вредносници (таксени марки, бланкети за пасоши за добитокот, менични бланкети и бланкети за припадници за платена кирија) можат да продаваат на мало:

а) претпријатијата на инвалидските организации во своите продавници;

б) државните трговски претпријатија на мало во своите продавници на мешовити стоки, колонијални стоки, книжарници и папирници;

в) земјоделските задруги во своите продавници на мешовити стоки, колонијални стоки, папирници и книжари); и

г) месните народни одбори само бланкети за пасоши за добиток.

2) Продавачите од погорната точка, (освен месните народни одбори), кои сакаат да продаваат таксени и даночни вредносници должни се да се регистрираат кај поверенството за финансии на надлежниот околински (градски) народен одбор, кое ќе им издаде за тоа потврда. Со регистрирањето означените претпријатија стануваат овластени продавачи на мало за таксени и даночни вредносници.

3) Овластените продавачи на мало ќе набавуваат таксени и даночни вредносници за продажба кај надлежното седиште на Народната банка на ФНРЈ.

4) На овластените продавачи на мало осем на месните народни одбори им припаѓа провизија од 3% од вкупната продавна цена на таксените и даночните вредносници, и се пресметува во готови пари и тоа кога ќе купат одеднаш најмалку 500 динари таксени и даночни вредносници.

5) Овластените продавачи се должни: да имаат секогаш во продажба потребни количини таксени и даночни вредносници од сите видови што се бараат во дотичното место; да ги продаваат таксените и даночните вредносници во текот на целото работно време; да ги чуваат запасите на таксените и даночните вредносници кои ги држат поради продажба и да сносат материјална одговорност за уништувањето и оштетувањето на таксените и даночните вредносници предизвикано со нивната небрежност.

6) Ова решение ќе се применува со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 20729

23 октомври 1951 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

459.

Врз основа на чл. 9 став 2 на Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ТАРИФАТА НА РАДИОСТАНИЦИТЕ

1) Тарифата на радиостаниците (радиопретплата) се определува за целото подрачје на Федеративна Народна Република Југославија во следните годишни износи:

	Динари
за приемник со цевки — — — — —	3.000
за приемник без цевки (детектор) —	240
за секој звучник кај разгласна станица	480
за радиопродавници и работилници за поправка на радиоапарати — — — —	7.200

2) Ова решение влегува во сила на 1 ноември 1951 година.

Со влегувањето во сила на ова решение престануваат да важат Решението на Претседателот на Комитетот за радиодифузна служба на Владата на ФНРЈ бр. 6549 од 18 август 1948 година, како и Решението на Претседателот на Советот за сообраќај и врски бр. 1100 од 28 декември 1950 година.

Бр. 1646

25 октомври 1951 година

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за сообраќај
и врски,

Крсто Попивоца, с. р.

СОДРЖАЈ:

	Страна
444. Уредба за додатоците на деца — — — —	557
445. Уредба за паричната надокнада наместо бонуси за прехрана — — — — —	560
446. Општа уредба за стипендиите — — — —	562
447. Уредба за цените на зан. производи и услуги	564
448. Напатствие за постапката при исплата на пар. надокнада наместо бон. за прехрана —	565
449. Напатствие за начинот на давање надокнади на државните стопански претпријатија за издадените службени облека и обувки на работниците и службениците — — — — —	567
450. Наредба за склучување договори за изработка на инвестиционата спрема во 1952 и за заед. договарање на гранката 117 и 119 —	567
451. Наредба за склучување договори за купување и испорачка на мат. за градење за 1952	569
452. Наредба за сроковите за поднесување предлози за намалување цен. или расходување на сток. примени на име на репарациите —	569
453. Наредба за пресметување и уплата на пазаршната добив што станала поради наголемувањето на сообраќајните патнички тарифи и цените на комунални и други услуги —	569
454. Решение за укинување факторите за гранката на дејноста 124 „текстил“, за широка потрошувачка во слободната продажба —	570
455. Решение за изменување и дополнување на Реш. за воведување нови цени за лекови —	571
456. Решение за изменувања на висината на работите во Решението за цените и работите на лековите и санитетскиот материјал —	571
457. Решение за висината на доходот што го и склучува правото на постојан дод. на деца	571
458. Решение за начинот на продажба на таксени и даночни вредносници — — — — —	572
459. Решение за тарифата на радиостаниците —	573